



## Гоце Делчев:

"Македонија има свои интереси и своја политика. Тие им припаѓаат на сите Македонци. Оној што сака да работи на присојдинувањето на Македонија кон Бугарија, Грција или Србија, тој може да се смета за добар Бугарин, Грк или Србин, но не и за добар Македонец".

Ѓаволски ум за  
ѓаволски пари **38**

Ја негуваат  
македонската  
култура за да  
се знае дека се  
Македонци и дека  
ги има насекаде **44**

Македонските  
пештерни  
богатства сè уште  
се мистерија **46**

Историското наследство на Македонија  
Нимиц сака да ѝ го подари на Грција **8**

Колку многу има лаги и свекот на оружје  
толку повеќе ќе 'рти семето македонско! **12**

Ако веќе Македонија има потпретседател  
зошто ќе мора тој да биде Албанец!? **14**

Ќе го почувствуваат ли македонските  
политичари вистинскиот момент!? **18**

"Ваљда урнек за ујдурми али ипак  
накнадно дубари за резил" **21**

МПЦ го зачува името,  
но го загуби презимето! **22**

ЕУЛЕКС - "нов лексилиум" за Албанците  
и за Србите на Косово **26**

Во име на хуманоста повторно ги обедини  
луѓето со најмоќното оружје - песната **30**

Инфлацијата сè уште е непоразена **34**

Издавач: ДНИД "Македонско сонце" ДООЕЛ - Скопје

Основач: Грција - Цорџи Аџанасоски

Директор: Елизабета Хаџи-Стойанова Косиљурска

Главен и одговорен уредник,  
јазична редакција и лектура:  
Силвана Блажева

Заменик главен и одговорен уредник:  
Александар Келијаноски

Редакциски колегиум:  
Кокан Стојчев  
Жаклина Мишевска  
Милева Лазова  
Арсен Колевски  
Мишко Талески  
Магдалена Андоновска  
Мирослав Георгиевски

Соработници:  
Фросина Ташевска-Ременски  
Љубомир Цуцуловски  
Димитар Мирчев  
Пејтар Шкрбина  
Димитрие Маневски  
Дејан Савовски  
Александар Вучевски  
Живанка Филиповска

Технички уредник:  
Синиша Кариќ  
Помошник на  
техничкиот уредник:  
Владимир Стојковски  
Дактилограф:  
Зорица Кметовска  
Секретар на Редакцијата:  
Сузана Јосифовска

Дистрибуција:  
МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА,  
AXEL SPRINGER VERLAG

Адреса: Редакција "Македонско сонце" ул. "Ленинова" бр. 87, 1000 Скопје, Р Македонија.  
Тел: ++389 2 3130-137; Факс: ++389 2 3130-377; е-пошта: [redakcija@makedonskosonce.com](mailto:redakcija@makedonskosonce.com);  
Жиро-сметка 200001070137263 - ДНИД "Македонско сонце" ДООЕЛ - Скопје; Единствен даночен број:  
4030995235235 - Стопанска банка;  
Девизна жиро-сметка: За "Makedonsko sonce" MACEDONIA; Bank name: Stopanska Banka A.D. - Skopje; Bank  
number: STOBMK2X, ID number: 1574718. IBAN: MK 07200001082723110  
Претплата за Македонија: годишна 2.300 ден, полугодишна 1.100 ден, тримесечна 600 ден;  
Претплата за Европа: - годишна 120 ЕУР, полугодишна 70 ЕУР; Претплата за САД, Канада: - годишна 150 USD,  
полугодишна 80 USD, Австралија и Нов Зеланд: - годишна 150 AUD, полугодишна 80 AUD. Во претплатата  
се вклучени ПТТ трошоците.  
Печати: РАКОПИСИТЕ И ФОТОГРАФИИТЕ НЕ СЕ ВРАЌААТ

Според мислењето на Министерството за култура број 08-3773/2 од 24 мај 1995 година и согласно чл. 30 став 8 од Законот  
за додадена вредност, македонскиот светски неделник "Македонско сонце" е производ, за којшто се плаќа посебна  
повластена даночна стапка од 5 отсто.

Македонија е ретко место на Земјината топка што поседува идентитет сама по себе. Таа му припаѓа на оној народ што го има положено своето, пред портите на нејзиното Големо и гордо име. Како што тоа го сторивме ние, денешните Македонци, продолжувачи на континуитетот и идентитетот втемелен од античките Македонци. Цивилизациска придобивка вградена во светската културно-историска ризница која нас Македонците најмногу не задолжува и обврзува.

